

По радосната вест од Канада, грчката надворешна политика се сконцентрира на американска почва, бидејќи нивните традиционални пријатели - демократите им овозможуваат сигурна пречка во борбата против официјалните македонски државници.

За време на одржувањето на 62. редовно годишно заседание на Генералното собрание на ООН, нејзиниот претседавач, Срѓан Керим, ја освои Република Македонија со уставното име. Поради ова реагираше грчката делегација, која се спротивстави на ставот на претседавачот кој, пак, го бранеше своето однесување со фактот дека тој има право да ја освојува земјата така како што ја чувствуваат нејзините граѓани.



ПРЕТСЕДАТЕЛОТ УЖИВА ВО ПЛОДОВИТЕ ОД УСПЕХОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД. ЦРВЕНКОВСКИ ВО ДРУШТВО СО АМЕРИКАНСКИОТ КОЛЕГА ЏОРџ БУШ И СО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ООН, БАН КИ МУН

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

# ЦРВЕНКОВСКИ "Л ВО ЊУЈОРК, А БАК ТВРДОГЛАВОСТ"

Политичките претставници на Република Македонија и на Република Грција повторно ги активираа "боксерските ракавици" во Њујорк. По признавањето на уставното име на Република Македонија од страна на Канада, следуваа очекувани жестоки реакции од Грција, која продолжува со својата националистичка негативна канонада врз македонското име и македонскиот народ.

Ова е само дел од севкупниот политички мозаик, кој деновиве се случува од другата страна на барата, каде македонските и грчките дипломати се борат за привлекување на што поголем број приврзаници. Спорот со името на Република Македонија со години ги вжештува односите со јужниот сосед, бидејќи за нив македонската нација била производ на ексјугословенската држава или на Титовото патешествие низ политиката. Копјата се вкрстија за време на одржувањето на 62. редовно годишно Генерално собрание на ООН, кое се одвива во Њујорк, при што на сите позначајни порти тропата македонскиот претседател Бранко Црвенковски и упорната грчка министерка за надворешни работи, Дора Бакојани, која ги интензивира своите притисоци врз американските и светските лидери.

## ПОСЕБЕН АКЦЕНТ

По радосната вест од Канада, грчката надворешна политика се сконцентрира на американска почва, бидејќи нивните традиционални пријатели - демокра-

тите им овозможуваат сигурна пречка во борбата против официјалните македонски државници.

"Дојде време за напредок по прашањето за името Македонија", изјави помошникот на американскиот државен секретар, Николас Барнс, по средбата со грчката министерка за надворешни работи, Дора Бакојани, во Њујорк.

Инаку, претходно медијаторот во спорот, Метју Нимиц, ѝ одговори дека е рано за нови предлози, бидејќи тој нема што ново да ѝ понуди.

Поранешниот американски амбасадор во Атина, Николас Барнс, побара од Македонија и од Грција да почнат конструктивни и продуктивни преговори во Обединетите нации.

Индириктно, Барнс ги критикуваше и двете земји дека намерно водат јалови преговори во Њујорк.

"Сакаме да го наметнеме нашето влијание и му укажувам на Скопје, како што тоа го правиме со Атина, дека дојде време за напредок. Веруваме дека амбасадорот Нимиц е ефикасен преговарач и дека процесот наскоро ќе донесе прогрес", изјави по средбата со грчката министерка за надворешни работи, влијателниот американски дипломат.

Во изјавата на Бакојани објавена на Интернет страницата на моќната грчка дијаспора во САД, се препознаваат сесема други тонови. Таа дава умерени изјави во однос на најавеното вето за НАТО, но со посебен акцент за исполнување на критериумите за евроатлантска интеграција.

Сега за Бакојани главни критериуми

се добрососедските односи кои, според нив, ќе ги нема доколку Скопје не попушти во спорот за името.

Последната грчка дипломатска офанзива за името доби јавна поддршка во американскиот Конгрес, кој го контролираат демократите, а нив традиционално ги поддржува богатото и моќно грчко лоби во Америка.

Претседавачот на поткомитетот за Европа во Комисијата за надворешна политика на Претставничкиот дом, Роберт Векслер, побара од конгресмените да ја поддржат Резолуцијата број 356, со која од Македонија се бара да прекине со непријателска пропаганда и крадење на историјата.

Резолуцијата, која е предложена од грчките лобисти во Вашингтон, досега ја поддржале 73 конгресмени, или помалку од 20 отсто од членовите на американскиот Конгрес.

## ПОВОЛНА СИТУАЦИЈА

За време на одржувањето на 62. редовно годишно заседание на Генералното собрание на ООН, нејзиниот претседавач, Срѓан Керим, ја освои Република Македонија со уставното име. Поради ова реагираше грчката делегација, која се спротивстави на ставот на претседавачот кој, пак, го бранеше своето однесување со фактот дека тој има право да ја освојува земјата така како што ја чувствуваат нејзините граѓани. Инаку, Керим овој потег го направи при поканата на претседателот Бранко Црвенковски да им се обрати на присутните

високи гости на заседанието на ООН.

Во рамките на официјалната посета на Њујорк, претседателот Бранко Црвенковски имаше средба со генералниот секретар на Обединетите нации, Бан Ки Мун. Со него разговарал за прашањето на разликите за името, за статусот на Косово и за темите кои се на дневен ред на Генералното собрание на ООН.

На оваа средба генералниот секретар Бан Ки Мун изразил надеж дека по завршувањето на парламентарните избори во Грција, политичките тензии ќе попуштат и ќе се создаде поповолна ситуација за продолжување на разговорите со Атина.

Таа инсистирала што побрзо да се пронајде решение за името, но тоа мора да се случи пред да се разговара за прием во НАТО.

"Логично е да се очекува дека проблемот со името треба да биде решен што е можно поскоро, дури и пред евентуалниот влез на Скопје во Алијансата", смета Бакојани.

Од меѓународниот посредник за името, Метју Нимиц, таа побара да излезе со нов предлог, кој би бил прифатлив за официјална Атина.

Овој поволен развој на настаните за Република Македонија, Владата во Атина ги претчувствуваше и затоа повторно преку грчките медиуми почна да ли-

Поради употреба на уставното име на Република Македонија на заседанието на Генералното собрание на ОН со кое претседаваше македонскиот претставник Срѓан Керим, Грција остро реагираше. Претседавачот Керим му даде збор на шефот на државата, Бранко Црвенковски, претставувајќи го како претседател на Република Македонија што предизвика остра реакција на грчкиот претставник во ООН.

"Барам, господине претседателе, соодветното име - Поранешна Југословенска Република Македонија - да се употребува за сите потреби во рамки на Обединетите нации", реагираше грчкиот амбасадор Џон Мурикус пред Генералното собрание.

Керим посочи дека "е свесен за овие факти", но дека треба "да го почитува дигнитетот на секоја членка на ООН".

"Истовремено, како претседател на Генералното собрание, треба да покажам целосна почит кон дигнитетот на секоја државачленка на ООН, вклучувајќи ја и мојата", истакна Керим.

Претседателот Црвенковски го заврши своето обраќање посочувајќи: "Името на мојата земја отсекогаш било Република Македонија и засекогаш ќе остане".

нови на канадската Влада, официјална Отава ја објави одлуката за признавање на уставното име во билатералната комуникација.

Пратеникот во канадскиот Парламент, Луј Темелковски, вели дека бил потребен многу напор да се убеди Владата во Отава во исправноста на одлуката.

"Не беше лесно, бидејќи имаше многу голем притисок од секаде, за да не ја признае Македонија под уставното име, но кога јас тоа го претставив во Парламентот, тие сите реагираа. Некои реагираа позитивно, некои негативно, но разбравме дека Владата на Канада го прифати тоа", изјави Луј Темелковски.

Признавањето на Канада се случува во време кога спорот за името влегува во финална фаза. Според одредени аналитичари, се очекува Метју Нимиц пред Нова година да даде уште еден, најверојатно последен предлог за името, но засега тоа се обични шпекулативни најави, кои најмногу доаѓаат од Атина.

## ИПА ОД РАДОСТ" ОЈАНИ "ПЛАЧЕ ОД



**ГРЧКАТА МИНИСТЕРКА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ДОРА БАКОЈАНИ ЈА БРАНИ ЧЕСТА НА ДРЖАВАТА, НО НАПОМОШ ГО ПОВИКУВА И БОГА**

"За името е направен преседан какков што не е направен со ниту една земја-членка, меѓутоа и покрај тоа Република Македонија ќе ги продолжи разговорите согласно Резолуцијата на ОН, водејќи сметка за своите национални и државни интереси", истакна претседателот Црвенковски.

Тој додаде дека станува збор за една контрадикторна ситуација во која ООН како организација водат де факто спротивна политика од онаа која ја водат мнозинството членки во организацијата, затоа што Македонија веќе е призната од 117 членки на ОН со нејзиното уставно име.

Паралелно со средбите на претседателот Бранко Црвенковски и грчката министерка за надворешни работи, Дора Бакојани, се сретна со генералниот секретар на ООН, Бан Ки Мун.

цитира со старо-новите предлози, како Македонска Република и Република Македонија на кирилица и на латиница, со тоа докажувајќи дека нема расчистено со својата стара политика. Последнава офанзива на Атина следуваше по признавањето на Македонија под уставното име од страна на Канада, но и по изборите во Грција. Реториката на Владата на Караманлис сега е далеку поумерена, за разлика од онаа која се користеше за време на кампањата.

Првите поволни ветрови за Република Македонија почнаа да дуваат од страна на официјална Отава, која конечно ја призна реалноста.

Канада е 118 земја која ја призна Македонија под уставното име. По дипломатската операција, во која биле вклучени претставници на МНР, претставници на македонската дијаспора и чле-